



РАБОТИЛНИЦА:

„ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ / ЗАВРШНАТА СМЕТКА / ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2025 ГОДИНА КАЈ БУЏЕТИТЕ, БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА“

	Место на одржување	Датум на одржување
Прва работилница	хотел „Гардениа“ – Велес	22 и 23 Јануари 2026 год.
Втора работилница	хотел „Ibis Styles“ - Bucharest City Center, Романија	28 - 31 Јануари 2026 год.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТИЛНИЦА

Области кои ќе бидат опфатени со работилницата

1. Закон за извршување на Буџетот на РСМ за 2026 година:

- Основни принципи и начела;
- Динамика на реализација на капитални расходи;
- Надоместоци на именувани лица;
- Надоместоци на вработени лица.

2. Усогласување на сметководствената со фактичката состојба на средствата и обврските / основа за презентирање на веродостојни и точни податоци во финансиските извештаи кај двата сметководствена система:

- Примена на сметководствени правила и начела;
- Утврдување на фактичката состојба;
- Споредување на сметководствената со фактичката состојба;
- Разлики констатирани со пописот;
- Изготвување извештај за извршениот попис на средствата и обврските и давање на предлози за начинот на постапување;
- Донесување на акт за усвојување на извештајот за извршениот попис и мерки/насоки за начинот на постапување;
- Доставување на: извештајот за извршениот попис, пописните листи и актот за усогласување на сметководствената со фактичката состојба (утврдена со попис) до одговорните за водење на деловните книги;
- Спроведување на констатираните разлики во сметководствената евиденција/деловните книги;
- Примена на сметководствени начела при спроведување на пописот кај буџетските корисници и јавните претпријатија;
- Практични примери за усогласување на сметководствена и фактичка состојба кај буџетските корисници и јавните претпријатија.

3. Пресметка на амортизација и ревалоризација:

- Основица за пресметка;
- Пропишани стапки;
- Период на започнување на пресметка;
- Ослободување од пресметка на амортизација и ревалоризација;
- Пропишани принципи за пресметка на амортизација кај буџетските корисници и јавни претпријатија;



- Пропишани принципи за пресметка на ревалоризација кај буџетските корисници и јавни претпријатија.
- 4. Примена на одлуки од Влада на РСМ за времено и трајно користење на ствари:**
 - Сметководствени правила за времено користење на ствари;
 - Сметководствени правила за трајно користење на ствари;
 - Примери за буџетски корисници и јавни претпријатија.
- 5. Признавање на расходите согласно со одобрениот буџет, Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2025 год., Одлуките за извршување на буџетите на ЕЛС за 2024/2025 год. и Општиот колективен договор за јавен сектор:**
 - Право на исплата на надоместоци;
 - Користење на средства за репрезентација;
 - Право на користење на сопствено возило;
 - Патни и дневни трошоци;
 - Додатоци на плата;
 - Јубилејни награди.
- 6. Проценување на билансни позиции:**
 - Сметководствени принципи и начела за постојани средства;
 - Набавка на движни ствари по пат на финансиски и оперативен наем;
 - Донации во јавниот сектор;
 - Примена на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во делот на набавка, продажба, размена и давање под закуп;
 - Сметководствени принципи и начела во евидентирање на побарувања и обврски, исправка и даночен третман;
 - Вреднување, мерење и евидентирање на залихи кај буџетски корисници.
- 7. Даночен третман на расходувани средства:**
 - Што пропишува МСС 16 во врска со расходувани средства;
 - Обезвреднување и оштетување на постојани средства;
 - Даночен третман на расходувани средства.
- 8. Даночен третман на надоместоци на плата:**
 - Пропишани надоместоци;
 - Даночен третман од аспект на данок на личен доход;
 - Даночен третман од аспект на данок на доход.
- 9. Непризнати расходи, даночна основа, плаќање на аконтации:**
 - Утврдување на даночна основица;
 - Пополнување на даночен биланс - ДБ од буџетските корисници;
 - Непризнаени расходи за даночни цели;
 - Пресметка и плаќање на аконтации кај буџетски корисници.
- 10. Договори за лизинг – МСФИ 16:**
 - Признавање на лизинг;
 - Период на лизинг;
 - Презентирање;
 - Финансиски и оперативен лизинг;
 - Примери.

11. Прашања и одговори